



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 23 февруари 1983
Скопје
Број 6
Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12468

66.

Врз основа на член 11 од Законот за данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ број 42/80 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од плаќање данок од доход во 1983 година организациите на здружен труд што според Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82), се распоредени во следниве области и гранки, групи и подгрупи:

— во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките: 0106 — Производство на железна руда, 0107 — Црна металургија; од гранката 0103 — Производство на руди на обоени метали; групата 01089 — Производство на руди и концентрат на други обоени метали; 0111 — Производство на неметални минерали; 0112 — Преработка на неметални минерали, освен групата 01122 — Производство на огноотпорен материјал; 0113 — Металопреработувачка дејност, освен подгрупата 011314 — Производство на метална амбалажа; 0114 — Машиноградба; 0115 — Производство на сообраќајни средства; 0117 — Производство на електрични машини и апарати, освен подгрупите 011722 — Производство на радио и телевизиски приемници и електроакустични апарати и уреди; 011792 — Производство на сижалици и луменицентни цевки и 011793 — Производство на акумулатори и галвански елементи; 0120 — Производство на камен, чакал и песок; 0121 — Производство на градежен материјал, освен групата 01212 — Производство на цемент; 0122 — Производство на режана граѓа и плочи; 0123 — Производство на финални производи од дрво; од гранката 0124 — Производство и преработка на хартија, подгрупата 012421 — Производство на хартиена амбалажа; 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини, освен подгрупата 012522 — Производство на волнени ткаенини; 0126 — Производство на готови текстилни производи; од гранката 0127 — Производство на кожа и крзно, подгрупата 012703 — Производство на ситна кожа и крзно; 0128 — Производство на кожни обувки и галантерија; 0130 — Производство на прехранбени производи, освен групата 01309 — Производство на други прехранбени производи; 0131 — Производство на пијалаци, освен подгрупата 013113 — Производство на вино; од гранката 0133 — Производство и преработка на тутун, подгрупата 0113320 — Преработка на тутун; 0134 — Графичка дејност; 0139 — Производство на разновидни производи;

— областите: 02 — Земјоделство и рибарство, 03 — Шумарство, 05 — Градежништво,

— во областа 06 — Сообраќај и врски, гранките: 0604 — Воздушен сообраќај, 0605 — Друмски сообраќај и 0606 — Градски сообраќај;

— во областа 07 — Трговија, групата 0701 — Трговија на мало со прехранбени производи;

— областите: 08 — Угостителство и туризам, 09 — Занаетчиство и лични услуги, 10 — Стабилно-комунални дејности и уредување населби и простори;

— во областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги гранката 1105 — Геолошки истражувања.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 23-293/1

17 февруари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

67.

Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 14 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 февруари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Делегатот во Собранието на СРМ има право на дневница во износ од 700 динари за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на соборите на Собранието на СРМ, работните тела и на заедничките работни тела на соборите чии што член е или поради извршување на работи по одлука на тие тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ.

2. Функционерот има право на дневница во износ од 700 динари за деновите што ги поминат при службено патување.

3. Ако на функционерот, односно на делегатот му се признаат трошоците на ноќевањето — дневницата со трошоците на ноќевањето изнесува до 1000 динари. Трошоците на ноќевањето се признаваат само според сметката на хотелско-угостителската организација на здружен труд.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Административната комисија на Собранието на СРМ број 17-802 од 6 април 1982 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1983 година.

Број 10-440

14 февруари 1983 година

Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Ката Лажтова, с. р.

68.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/70), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1983 ГОДИНА

Во 1983 година имунизација е задолжителна:

I. Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis ant. acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

2) Против колера, големи сипаници и жолта треска — за сите лица кои патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

3) Против црвен тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка I се врши исклучително на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1983 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести и за лицата што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

I

1. Имунизација против туберкулоза се врши:

1) без тестирање на сите деца до навршени два месеца;

2) на сите лица од навршени 2 месеца до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм;

3) ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 14-та и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. 10. 1982 до 30. 09. 1983 година, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

B. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1982 година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3) на сите деца во четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3. Имунизација против дифтерија и тетанус.

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2) на сите деца родени од 1969 наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација. Лицата ревакцинирани на дванаесетгодишна возраст не подлежат на ревакцинација во четиринаесеттата година на возраст;

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст вакцинирани првпат во 1982 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адулитис).

4. Имунизација против тетанус:

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени 19 години, кои порано не биле имунизирани против тетанус.

B. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица во деветнаесеттата година кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2) на сите лица од четиринаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1982 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминало една година.

5. Имунизација против детска парализа:

A. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. 10. 1982 до 30. 09. 1983 година, според календарот за имунизација,

2) на сите деца родени од 1. 01. 1969 до 30. 09. 1982 година кои порано не биле вакцинирани.

B. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1982 година, ако од вакцинирањето поминало една година;

2 на сите деца во четвртата, седмата и четринаесеттата година, кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација. Лицата ревакцинирани на дваесетгодишна возраст не подлежат на ревакциација во четринаесеттата година на возраст.

6. Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

7. Имунизација против заушки и црвенка (рубеола):

Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени две години живот и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши по правило истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, со давање на трипитна вакцина.

Не може да се вакцинираат против заразни заушки и црвенка (рубеола) лица кои:

- боледуваат од фебрилни состојби;
- боледуваат од акутни заразни болести;

— боледуваат од тешка анемија и други тешки заболувања на хематопоезскиот систем, леукемија и генерализирани туморозни заболувања;

— се наоѓаат под терапија на кортикостероиди, цитостатици и јонизирачки зрачења;

— во анамнезата имаат податоци за фебрилни конвулзии или оштетувања на централниот нервен систем.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Имунизација	
		— Вакцинирање	— Ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза без тестирање		вакцинирање
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (3 дози)		вакцинирање
4, 5 1/2 и 7 месеци	Детска парализа (3 дози трипитна вак.)		вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки и црвенка		вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	I	ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I	ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I	ревакцинирање
4 години	Детска парализа (1 доза)	II	ревакцинирање
	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	II	ревакцинирање
7 години	Туберкулоза (со тестирање)	II	ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	III	ревакцинирање
	Дифтерија-тетанус (1 доза)	III	ревакцинирање
14 години	Детска парализа (1 доза)	IV	ревакцинирање
	Дифтерија-тетанус (1 доза)	IV	ревакцинирање
	Туберкулоза (со тестирање)	III	ревакцинирање
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	IV	ревакцинирање
19 години	Тетанус (1 доза)	V	ревакцинирање

II

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести на следните лица:

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат лица од наполнети 6 до 12 месеци возраст ако постојат епидемиолошки индикации. Задолжителна имунизација против мали сипаници на лица што се вакцинирани пред наполнети 12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст. На задолжителна имунизација против мали сипаници подлежат и лицата од наполнети 12 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

2. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа:

1. лице укасано или на друг начин повредено од бесно и на беснило сомнително диво или домашно животно;

2. лице укасано од куче или мачка на непознат имател што не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

3. лице укасано од куче или мачка што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе цовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат;

4. лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слузницата или оштетување на кожата,

5. лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 34, 35, 36, 48 и 49 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

3. На задолжителна имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести.

Имунизација против колера, големи сипаници и жолта треска се врши согласно членовите 37, 38, 39, 40, 41 и 42 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопротифилакса и хемиопротифилакса против заразни болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/80).

4. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на фекалии и други отпадни материји од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бактериен носител на црвен тифус;

3) лица кои живеат или работат во места и краишта зафатени со поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи, лица што учествуваат во изведување на работи на големи работилишта на кои се неповолни условите за домувањето, исхраната и снабдувањето со вода за пиење ако за тоа постојат епидемиолошки индикации утврдени од страна на надлежниот орган во Републиката.

Лица од став 1 на овој член што се помлади од 3 или постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

Ревакцинирање на лица што подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус се врши по истекот на една година од денот на вакцинирањето и се врши по истекот на три години се додека се вработени на определени работи, односно додека постои некоја од причините.

Вакцинирањето против црвен тифус се врши со давање на две дози вакцина во растојание што не смее да биде пократко од 15 дена ниту подолго од 3 месеци, а ревакцинирање се врши со давање на една доза вакцина — длабоко поткожно на задната страна од надлактицата.

5. На задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагира на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 мм без оглед на возраст.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10.01.468

4 февруари 1983 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална политика,
Каменчо Горѓов, с. р.

69.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 23 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на измената на планот за реализација на КП бр. 5592 и урбанистичката единица „Булевар Македонија“, донесена од Собранието на општината Делчево на 15 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Делчево“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со членовите 33 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр 20/78).

4. Судот на јавната расправа утврди дека оспорената одлука предвидува отворање пристапна улица која поминува преку градежните парцели

на неколку индивидуални станбени објекти меѓу кои е градежната парцела на подносителот на претставката. Понатаму, Судот утврди дека графичкиот елаборат на оспорената одлука бил ставен на јавен увид од 27 февруари до 27 март 1980 година на огласната табла во Собранието на општината Делчево и на самопослужната продавница „Пирин“ во Делчево и дека по предлогот на оспорената одлука не била организирана јавна расправа. Покрај тоа, Судот утврди дека собранието на општината пред донесувањето на оспорената одлука не ги ценело економските услови или пак околностите дали настанало дејство на виша сила како претпоставки за измена на плановите од поголем обем.

5. Според член 33 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторниот и урбанистичкиот план кој се изработува за подолг временски период, а најмалку за период од 20 години, може да се измени и дополни само ако битно се изменети економските услови според кои е донесен или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила. Во тој случај, согласно член 35 од законот, измените и дополнувањата се вршат во постапка за донесување на плановите, што подразбира, меѓу другото и нивно задолжително ставање на јавен увид и организирање јавна расправа.

По исклучок, законот допушта да се менуваат или дополнуваат одредени елементи од плановите за реализација (измени од помал обем) иако не се исполнети наведените услови, но само ако тие измени односно дополнувања се состојат во измена на габаритот на објектот, доградба и надградба на објектот, измена на намената на објектот и на нивелационата и регулационата линија

Судот утврди дека со оспорената одлука се врши измена на планот за реализација од поголем обем, поради што таа одлука мора да биде донесена во согласност со условите предвидени во член 33 од наведениот закон и во постапка во која, согласно член 35 од законот, задолжително ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна расправа. Со оглед на тоа што Собранието на општината Делчево не организирано јавна расправа по нацртот на измената на планот за реализација како и со оглед на тоа што оспорената одлука не се заснова на претходна оценка на собранието на општината дека настанала битна измена на економските услови или дејство на виша сила, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со членовите 33 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 71/82

23 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

70.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 12 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 23 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА Правилникот за давање на користење станови во општествена сопственост, за доделување на кредити за индивидуална станбена изградба на работниците и распределба на станови за работници со ниски доходи во семејството, до-

несен од работниците во Основната организација — набрлоае набрлоае аз еипаеинаго еленлоае еп ен валлоо од иоржлго ижынлгое — епинлгое елен -лоае ов елипинлгое лго и елоае ов „пожнег“ лдопонарлоае набрлоае лдрл лоннежлдрл ен спорт и шпедиција „Транскоп“ во Битола со референдум одржан на 22 септември 1980 година.

2. СЕ ОТФРЛЈА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 20 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во Основната организација на здружениот труд Меѓународен автотранспорт „Транскоп“ во Битола и во Работната заедница — заеднички служби на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука и посебно на неговите членови 20, 27 и 33 заради тоа што со правилникот, односно со неговите членови 27 и 33, е предвидено за доделување станови односно станбени кредити на работниците во работната заедница — заеднички служби да одлучува работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Меѓународен автотранспорт „Транскоп“ во Битола, а не работниците на работната заедница, додека во однос на член 20 од истиот правилник постапката е поведена заради различното вреднување на работниот стаж во и вон основната организација на здружениот труд односно Работната заедница — заеднички служби.

5 На јавната расправа Судот утврди дека оспорениот правилник е донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Транскоп“ во Битола и од работниците во Работната заедница — заеднички служби со заеднички референдум и дека во член 1 од правилникот е предвидено со него да се уредува планирањето и финансирањето на станбената изградба за потребите на работниците во означената основна организација и во работната заедница. Судот, потоа утврди дека со член 27 од правилникот е предвидено работничкиот совет на основната организација да ги избира членовите на Комисијата за животен стандард, која ја спроведува постапката за распределба на станови односно станбени кредити, а со член 33 на истиот правилник е предвидено истиот работнички совет да ја утврдува и ранг-листата за таа распределба.

Според член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) давателот на стан на користење т.е. работниците во основната организација на здружениот труд, односно во работната заедница со општ акт ги утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој се даваат становите на користење, органите што одлучуваат за тоа, како и правото на приговор Во смисла на член 16 став 1 од Уставот на СР Македонија ова право на работниците е неотуѓиво и неговото вршење тие не можат да го пренесат на друг.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник правото за распределба на станови и станбени кредити работниците на Работната заедница — заеднички служби го пренеле на работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Меѓународен автотранспорт „Транскоп“ во Битола, Судот утврди дека тој правилник не е во согласност со член 16 став 1 од Уставот на СР Македонија и со член 42 од Законот за станбените односи.

Во врска со барањето во предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 20 од оспорениот правилник, Судот го отфрли предлогот поради тоа што на расправата утврди дека тој со

своја одлука У бр. 151/81 од 30 декември 1981 година ја укинал оваа одредба како противуставна.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 134/82

23 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

71.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за детално урбанистичко решение на дел од град Струмица бр. 10-1/129 од 2 јуни 1977 година, донесена од Собранието на општина Струмица на седницата на Соборот на здружениот труд и Соборот на месни заедници одржана на 25 ноември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Службен гласник на Општината Струмица.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 136/82 од 14 октомври 1982 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со член 30 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

4. Судот на седницата утврди дека Собранието на општината Струмица донело одлука за детално урбанистичко решение на дел од град Струмица. Во член 1 е определено дека со оваа одлука се донесува детално урбанистичко решение на дел од град Струмица помеѓу улиците „5 Ноември“, „Крушевска Република“ и „Димитар Влахов“ според графичкото решение со технички број 10-1/129 од 2 јуни 1977 година, со тоа што местото предвидено за тротоар да остане на користење на поранешните сопственици. Исто така Судот утврди дека во постапката за донесување на одлуката не е обезбеден јавен увид ниту е организирана јавна расправа.

Согласно член 30 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање просторните и урбанистичките планови во сите фази на нивно изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа.

Со оглед на тоа што оспорената одлука пред нејзиното усвојување не е ставена на јавен увид, ниту по неа е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа е во спротивност со член 30 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 136/82

29 декември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

72.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 јануари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за решавање на станбените потреби, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд „Телевизија“, во состав на Работната организација „Радио-Телевизија Скопје“ во Скопје со референдум одржан на 28 ноември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Телевизија“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување законитоста на член 18 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со член 18 од оспорениот правилник по основот значење на работите односно работните задачи за стручни кадри од посебно значење за основната организација се предвидени до 10 бода. Тие кадри ги утврдува работничкиот совет на основната организација на предлог од колегиумот на „Телевизија“ по завршувањето на рокот за поднесување на пријави по конкурсот, а пред составувањето на предлог-приоритетната листа.

Според член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 463 став 3 од Законот за здружениот труд работниците во основните организации на здружениот труд се должни со самоуправен општ акт однапред да ги определат основите и мерилата според кои ќе се утврдува редот на првенството за доделување на користење станови во општествена сопственост.

Судот смета дека самоуправниот општ акт со кој се определуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на станови треба да содржи и основи и мерила за доделување на станови за стручните кадри кои се од посебно значење за основната организација.

Притоа, со овој акт прво треба да бидат определени работите односно работните задачи кои ќе се сметаат дека се од посебно значење за основната организација, па потоа да се утврдат и критериуми за определување бројот на станови односно износот на средствата за решавање на тие кадровски прашања.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник не се определени работите односно работните задачи од посебно значење за основната организација, ниту се утврдени основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на станови, односно станбени кредити наменети за стручните кадри од посебно значење за основната организација, туку овие кадри ги утврдува работничкиот совет на основната организација на предлог од колегиумот на таа организација, Судот утврди дека член 18 од правилникот не е во согласност со член 42 од Законот за станбените односи и дека тој е во спротивност со член 463 став 1 од Законот на здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 217/82

26 јануари 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за премија на пченицата за родот во 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/82, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА
ЗА РОДОТ ВО 1982 ГОДИНА

Во точката 2, ред 3 наместо зборовите: „1 декември“ треба да стојат зборовите „31 декември“.

Бр. 23-205/1

10 февруари 1983 година
Скопје

Од Извршниот совет на
Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ЧАИР — СКОПЈЕ

85.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финаџирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1983 година, Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката заедница на културата за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80) и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, на својата VI-та седница, одржана на 31. I. 1983 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И
УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И ВО
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА
ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, за здружување средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Чаир ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — — — — — 1,16%,
- од личен доход од работен однос — 1,26%,
- од личен доход од зем. дејност — — — — — 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применување на процентите од претходниот став ќе изнесува 24.073.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Чаир во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружува:

- 42,00% од остварените приходи од доходот на ОЗТ и
- 55,06% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружуваат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применување на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 10.654.000 динари.

Член 4

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука СИЗ на културата на општината Чаир во Републичката заедница на културата ќе здружува:

- 28,63% од остварениот приход од доходот на ОЗТ и
- 13,54% од остварените приходи од личен доход од работен однос.

Вкупниот износ на средствата што ќе бидат здружени во Републичката заедница на културата со применувањето на процентите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 5.970.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данок на доход на ОЗТ.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 05-3/1

31 јануари 1983 година

Скопје

Претседател,

Стана Поповиќ Младеновска, -с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

86.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 211 став 1 точка 4-з, член 212 став 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по дадено мислење од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Регионалната самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на соборите на корисниците на услуги работници и земјоделци, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината и условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на осигурено лице од подрачјето на Регионалната самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

- 1.250,00 динари во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст;
- 1.850,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
- 2.550,00 динари во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;
- 3.200,00 динари во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре вон од подрачјето на Регионалната самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, надоместокот од претходниот член се зголемува за 30% без оглед каде е извршен закопот. Доколку осигуреното лице умре во странство надоместокот од член 2 се зголемува за 50% без оглед каде е извршен закопот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното умрено лице, врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на осигуреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите на потесното семејство на осигуреникот кој што умрел, а кои ги издржувал од својата заработувачка им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основницата за надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот осигуреник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека осигуреникот ги издржувал членовите на семејството ако членовите на семејството имале право на здравствена заштита по основ на осигуреникот.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува со денот на смртта, односно закопот на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 5461 од 28. XII. 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5482

24 декември 1982 година

П р и л е п

Претседател,
д-р **Томислав Јованоски**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА

87.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, на седницата одржана на ден 28. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
— БИТОЛА

Член 1

1. Стапката на придонесот од доходот на ОЗТ на ОСИЗ за социјална заштита — Битола се утврдува на износ од 0,32%.

2. Стапката на придонесот од личните доходи од оботен однос на ОСИЗ за социјална заштита — Битола се утврдува на износ од 0,24%.

Член 2

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, бр. 02-3/1-82 од 31. 08. 1982 година и Одлуката за ослободување од плаќање на придонеси за социјална заштита бр. 02-44/1-82 од 1. 12. 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01. февруари 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1/2

28 јануари 1983 година

Битола

Претседател,
д-р **Маргарита Василевска**, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

88.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството

и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги-работници и Соборот на делегати-даватели на услуги на седницата одржана на 31. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗД-
РАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА
ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШ-
ТИНАТА БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапката на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од подрачјето на општината Битола за 1983 година број 02-1/62 од 27. 12. 1982 година, во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„Придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,30%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-142/3

31 јануари 1983 година

Битола

Собор на делегати-корисници на услуги
Претседател,
Науме Стојановски, с. р.

Собор на делегати-даватели на услуги
Претседател,
Вера Петревска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
Ѓорѓи Белокозовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БИТОЛА

89.

Врз основа на член 38 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за вработување на општината Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на ден 24. 12. 1982 год., донесе

О Д Л У К А

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,65% од општината Битола.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 01. 1983 година.

Бр 02-554/1

28 декември 1982 година

Битола

Претседател,
Димитар Митрев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — БИТОЛА

90.

Врз основа на членот 34 од Законот за физичката култура и за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 1 од Законот за изменување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 86 т. 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Битола, на својата VI-та седница одржана на ден 25. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност, од кои се обезбедуваат средства на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура и за здружување на средства од Републичката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат стапки на придонес и тоа:

1. Придонес од доходот на основните организации на здружениот труд по стапка од 0,52%;
2. Придонес од личен доход од работен однос од нестопанство по стапка од 0,12% со исклучок на РО од предучилишното, основното образование и средното насочено образование кои плаќаат по стапка од 0,06%;
3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,07%;
4. Придонес од личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност по стапка од 0,5% и
5. Придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска дејност по стапка од 0,5%.

Член 3

Со основот утврден во член 2 од оваа одлука, Општинската СИЗ на физичката култура — Битола здружува средства во Републичката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

- 0,04% од доходот на основните организации на здружениот труд во Општината и
- 0,05% од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ од средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Битола ги здружува во Републичката СИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдуваат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 5

Обврзници на придонесот за физичка култура од доходот се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанска и вонстопанска дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот на основните организации на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 6

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Секретаријатот за финансии на општината Битола.

Член 7

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот за физичка култура ќе се применуваат соодветните прописи од Законот за данокот на доход во организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 23/76, 33/76 и 44/77).

Член 8

Стапките на придонесите од член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 01. 01. 1983 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 01. 01. 1983 година.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 02-226 од 27. 12. 1979 („Службен весник на СРМ“ бр. 1/80).

Бр. 03-31/1

1 февруари 1983 година

Битола

Претседател,

дипл. инж. **Методија Русочаровски, с. р.**

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

91.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 23 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата и информирањето, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата и информирањето — Битола, на својата VII седница, одржана на ден 25. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ИНФОРМИРАЊЕТО И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на дејност, стопанска и нестопанска, од кои се обезбедуваат средства на ОСИЗ на културата и информирањето — Битола и за здружување на средства во Републичката СИЗ на културата — Скопје.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат стапки на придонес и тоа:

1. Придонес од доходот на основните организации на здружен труд по стапка од 0,70%;
2. Придонес од личен доход од работен однос од нестопанство по стапка од 0,64% со исклучок на РО од предучилишното, основното и средното насочено образование кои ќе се наплатуваат по стапка од 0,32%;

3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,32%;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 2,2%;

5. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2,2%.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, ОСИЗ на културата и информирањето — Битола здружува средства во Републичката СИЗ на културата — Скопје, со издвојување на:

— 0,31% од доходот на основните организации на здружен труд во општината Битола и

— 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата и информирањето — Битола ги здружува во Републичката СИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 5

Обврзници на придонесот за култура и информирање од доходот се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанска и вонстопанска дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот на основните организации на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 6

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Секретаријатот за финансии на општината Битола.

Член 7

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застапеноста и присилната наплата на придонесот од доходот за култура и информирање ќе се применуваат соодветните прописи од Законот за данокот на доход во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 23/76, 33/76 и 44/77).

Член 8

Стапките на придонесите од член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 01. 01. 1983 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 01. 01. 1983 година.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 02-484/3 од 26. 12. 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/80) и Одлуката број 02-55/5 од 23. 02. 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/82).

Бр. 03-30/1

1 февруари 1983 година
Битола

Претседател,
Коле Волчевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — БИТОЛА

92.

Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за самоуправниите интересни заедници за образование и наука („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 6 од Статутот, СИЗ за образование и наука — Битола, на седницата од 25. 01. 1983 год донесува во пречистен текст

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанството, придонес од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со кои се обезбедуваат средства на Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за образование и наука, изнесуваат:

1. Придонес од личен доход од работен однос од стопанството по стапка од 4,5%;

2. Придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството се утврдува со општа стапка од 4,5%, освен придонесот од личен доход од работен однос во ОЗТ од предучилишното и основното образование 12011 и насоченото средно образование 120122, за кои се утврдува стапка на придонес од 2,25%;

3. Придонес од земјоделска дејност по стапка од 1,51%;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 5,5%;

5. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 5,5%.

Член 3

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината за придонесот од земјоделска дејност ќе се однесува и за придонесот на СИЗ за образование и наука — Битола.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 01. 01. 1983 година.

Бр. 02-11/2

25 јануари 1983 година
Битола

Претседател,
Даница Кочовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА

93.

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, преку кои ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, изнесуваат:

1. Придонес од личен доход од работен однос од стопанството и нестопанството се утврдува со општа стапка од 1,45% освен придонесот од личен доход од работен однос во организациите на здружен труд од предучилишното и основното образование (12011) и насоченото средно образование (120122) за кои се утврдува стапка од 0,72%;

2. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,09%;

3. Придонес од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,6%;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,6%.

Член 3

Стапките од член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-17/2

Битола

Претседател,

Наумова Ружа, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

94.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување — задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 201 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 31. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, земјоделците глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност и земјоделците чии брачни другари се вработени во здружениот труд со општествени средства или вршат самостојна дејност за 1983 година ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување и тоа:

— 8% од катастарскиот приход на осигуреникот, и

— 300 динари по семејство

Стапката на придонес 8% од катастарскиот приход и фиксниот износ 300 динари по семејство се дели и тоа:

— 3,5% и 120 динари задолжителни видови здравствена заштита, и

— 4,5% и 180 динари самостојни видови здравствена заштита.

Член 2

Земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а не се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 300 динари.

Член 3

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво се занимаваат со сточарство или риболов, а не се обврзници за плаќање на данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за здравствено осигурување ќе го плаќаат

во фиксен износ и во процент од катастарскиот приход од подрачјето на општината со кој се обезбедуваат средства за здравствено осигурување на земјоделците.

Член 4

Фиксниот износ и стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1983 година ќе се утврди во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кавадарци.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Кавадарци, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 0201-89/4

31 јануари 1983 година

Кавадарци

Претседател,

Костадин Манчев, с. р.

95.

Врз основа на член 24 од Законот за СИЗ за здравство и здравствено осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 202 од Статутот на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Кавадарци, Собранието на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 31. 01. 1983 година, утврди

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците за 1983 година се утврдува на 7,50% бруто, од тоа:

— за финансирање на редовната дејност 7,30% и

— за финансирање развојот на здравствената дејност 0,2%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување утврдена во претходниот член во висина од 7,50% се дели и тоа:

— 3,20% за задолжителни видови здравствена заштита, и

— 4,30% за самостојни видови здравствена заштита.

Член 3

Како основа за пресметување и плаќање на придонесот за здравство и здравствено осигурување по стапка од 7,50% се зема личниот доход на работниците во организациите на здружен труд за стопанство (дејност од 01 до 11) и нестопанство (дејност 12, 13 и 14).

Член 4

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и зболување од професионални болести на работниците за 1983 година се утврдува на 0,54% бруто од тоа:

— 0,30% за финансирање редовната дејност и

— 0,24% за финансирање развојот на здравствената дејност.

Како основа за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член се зема доходот за ООЗТ од стопанството (дејност 01 до 11) односно бруто личниот доход за ООЗТ од нестопанството (дејност 12, 13 и 14).

Член 5

Работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка дејност или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност како и работниците вработени кај нив, пензионерите кои примаат пензија по било кој основ и инвалидите на трудот кои примаат привремен надоместок, придонесот за здравство и здравствено осигурување во 1983 год. го пресметуваат и плаќаат по пресметана стапка 14% на основа на чист личен доход (нето) или 8,04% на основа на бруто личен доход.

Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кавадарци, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Член 7

Со оваа одлука се заменува претходната одлука.

Бр. 0201-89/3

31 јануари 1983 година
КавадарциПретседател,
Костадин Манчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

96.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 23 став 5 и член 69 од Статутот на ОСИЗ на културата — Кратово,

Собранието на заедницата на својата седница одржана на 30. 12. 1982 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ И ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот во стопанството, од личниот доход во нестопанските дејности, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанските дејности, заради обезбедување средства на културата — Кратово и здружување на средствата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат следните стапки на придонесите и тоа:

1. 0,90% придонес од доходот на ОЗТ;
2. 1% придонес од личен доход од работен однос од нестопанството;
3. 0,20% придонес од личен доход од земјоделска дејност.

Член 3

Во однос на обврзниците, основацата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ за култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

Член 4

Од основот утврден со член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на културата во Кратово, за творештвото и културните дејности од општ интерес

за Републиката здружува средства во РСИЗ за култура со издвојување на: 0,36% од доходот во ОЗТ и 0,20% од личниот доход од нестопанството.

Вкупниот износ на стапките на ОСИЗ на културата во Кратово ќе изнесуваат и тоа:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. од личниот доход од нестопанството | 1,20% |
| 2. од доходот на стопанството ОЗТ | 1,26% |
| 3. од личен доход на земјоделството | 0,20% |

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 01. 01. 1983 година.

Бр. 01-180

30 декември 1982 година
КратовоПретседател на ОСИЗ на културата,
Младеновски Трајко, с. р.ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
ТИТОВ ВЕЛЕС

97.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправни интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 33 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за физичка култура — Титов Велес, на седницата одржана на ден 27. I. 1983 год., донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот, работните организации од нестопанство од личниот доход, заради обезбедување средства за Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура Титов Велес и за здружување на средствата во РСИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа.

1. 0,49% придонес од доходот на ОЗТ,
2. 0,30% придонес од личен доход од нестопанска дејност;
3. 0,15% придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 0,15% придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 0,15% придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура Титов Велес, здружува сред-

ства во Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура со издвојување на:

- 0,04% од доходот на ОЗТ и
- 0,05% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ за физичка култура Титов Велес ги здружува со РСИЗ за физичка култура ќе се утврди со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — филијала Титов Велес

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 08-206 од 26 август 1982 година и Одлуката бр. 08-325 од 25 ноември 1982 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-18

27 јануари 1983 година

Титов Велес

Претседател.

Милан Марков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 98.

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 2 од Законот за измени на Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), член 21 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на културата Титов Велес, на седницата одржана на ден 24 јануари 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ќе ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личните приходи од нестопанството, заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата Титов Велес и за здружување на средствата во Републичката заедница на културата Скопје.

Член 2

Стапките на придонесите за 1983 година изнесуваат

- 1 0,66% од доходот на ОЗТ;
- 2 0,50% од личниот доход на работниците од работен однос во нестопанските дејности;
- 3 0,15% од личниот доход од работен однос од самостојно вршење на стопанска дејност;
- 4 0,15% од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности,
- 5 0,15% од личниот доход на работниците кои се занимаваат со земјоделска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука Општинската самоуправни интересна заедница на културата Титов Велес, здружува средства во Републичката заедница на културата со издвојување на:

- 0,31% од доходот на ООЗТ од општината;
- 0,20% од личниот доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што Општинската заедница на културата Титов Велес ги здружува во Републичката заедница на културата ќе изнесува 12% повеќе од остварените средства во 1982 година, за која цел ќе биде заклучен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство филијала Титов Велес.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-262 од 20. 12. 1982 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. 1. 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-16

24 јануари 1983 година

Титов Велес

Претседател,

Дане Анастов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП

99.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 41/81), член 70 од Статутот на ОСИЗ на културата — Штип,

Собранието на СИЗ на културата — Штип, на седницата одржана на ден 27. 01. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување приходи на Општинската самоуправни интересна заедница на културата и на Републичката заедница на културата за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката за 1983 година

Член 2

Приходите на ОСИЗ на културата — Штип и на Републичката заедница на културата ќе се остваруваат преку следните извори на приходи и по следните стапки:

1. Придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатурата од 1—11) по стапка од 0,96%.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметну-

вањето и плаќање на данокот на доходот во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

2. Придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 2,30%
3. Придонес од л. д. од земјоделска дејност по стапка од 0,20%
4. Придонес од л. д. од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 3%
5. Придонес од личен доход од нестопанска дејност по стапка 3%

Член 3

Придонесот од доходот на ОЗТ (распоредени во областите по номенклатура од 1—11) по стапка од 0,95% се дели за:

- Општинска СИЗ на културата — Штип по стапка од 0,59%
- за Републичката заедница на култура 0,36%

Придонесот од бруто личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 2,30% се дели за:

- Општинска СИЗ на културата — Штип 2,10%
- Републичката заедница на културата 0,20%

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-14

27 јануари 1983 година

Штип

Претседател,
Ванчо Ристов, с. р

Во Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2 од 26 јануари 1983 година, направена е печатна грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА

Во член 2 од Одлуката, став 1 наместо износот „230,00 динари“ треба да стои „30,00 динари“.

Од Регионалната СИЗ за здравствена заштита на општините Битола, Демир Хисар, Кичево и Ресен — Битола.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за долг по тужбата на Арифовски Мерџан од Скопје, застапуван од адвокатот Љубобрад Додев од Скопје, против тужениот Вериша Назми од Генерал Јанковиќ, а сега со непозната адреса на живеење во Германија.

Се повикува тужениот Вериша Назми да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3407/82

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

При Општинскиот суд во Струмица под Р. бр. 260/82 се води постапка за прогласување за исчезнат лицето Стојанов Ацо, прв кувар, од село Дабиља, Струмица. Се претпоставува дека животот го загубил на 11. XII. 1981 година околу 19,53 часот кога дошло до насукнување, а потоа во 20,15 часот до потонување на бродот „Братство“, сопственост на СОЗТ „Југоброд“ (РО Београдска пловидба — Белград).

Меѓу нестанатите поморци се наоѓал и Стојанов Ацо, прв кувар, од село Дабиља, Струмица.

Се повикува Стојанов Ацо, доколку е жив, или секое лице кое знае нешто за него да се јави во судот во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и изведувањето на доказите, спомнатото лице ќе биде прогласено за исчезнато.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 260/82.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево се води постапка ВПС. бр. 19/83 за прогласување за умрено лицето Стојан Лазарески од татко Заре и мајка Трајанка од с. Карбуница, општина Кичево, кој исчезнал во 1944 година кога престојувал во Белград.

Се повикува Стојан Лазарески, во колку е жив, да се јави на судот. Исто така се повикуваат и сите други лица кои нешто знаат за исчезнатото лице или за неговиот живот, да му соопштат за тоа на судот во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, исчезнатиот Стојан Лазарески ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Кичево, ВПС. бр. 19/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Во текот на 1941 година Перо Миланов Георгиевски — Чичо, шивачки работник, на 21 мај 1941 година бил избран за секретар на Месниот комитет на КПЈ за Куманово. Во борбата на Карадачкиот НО одред со бугарската окупаторска војска и полиција, на должност политички комесар на одредот, во борбата која се водела во октомври 1941 година некаде в зори кај селото Белановце се претпоставува дека загинал.

Истиот бил роден на 10 јуни 1918 година од татко Милан и мајка Ефка.

Согласно член 79 од Законот за вонпаричната постапка доколку некој знае за неговиот живот, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ и „Службен лист на СФРЈ“, тоа да го соопшти на Општинскиот суд во Куманово, бидејќи е покрената постапка за докажување на неговата смрт.

Доколку во погоре определениот рок не се јави никој, погоре наведената дата 14 октомври 1941 година ќе се смета за ден на смртта на Перо Миланов Георгиевски — Чичо од Куманово

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 39/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Ајрули Шафи Муртезан од с. Добросте, против тужените Јанковска Зорица, Крстова Нада, Јанковски Тврдомир, Јанковски Ѓуро, Јанковски Владо и Јанковски Ѓорѓи, сите од с. Одрџи, а сега на привремена работа во САД со непозната адреса. Вредност на спорот 15.000,00 динари.

Се повикуваат тужените Јанковска Нада, Јанковски Ѓорѓи и Јанковски Ѓуро, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да одредат свој полномошник или да се јават лично во судот. Доколку во определениот рок не се јават ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1280/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води граѓанска постапка за сопственост по тужбата на тужителите Османи Амет и Османи Шаит, двајцата од с. Радиовце, против тужените Муртезани Нафе Ејуп од с. Челопек, а сега на привремена работа во Германија и Хавзиу Љаџиф од с. Жеровјане. Вредност на спорот 2.550,00 динари.

Се повикува тужениот Муртезани Нафи Ејуп во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да одреди свој полномошник или да се јави лично во судот. Доколку во определениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1490/82

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за неосновано збогатување по тужбата на Николовски Јован од Тетово, против тужениот Алити Џабира Елмаз од Тетово, а сега со непозната адреса во Белгија односно во Швајцарија. Вредност на спорот 12.000,00 динари.

Се повикува тужениот Алити Елмаз од Тетово да се јави на Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Доколку не се јави во судот ниту одреди свој полномошник ќе му биде одреден привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1289/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за раскинување на договор за поклон од страна на тужителката Самие, жена на Јонуз Сулејмани од с. Доброште, против тужениот Селими Јонуз Мемет од с. Доброште, а сега на привремена работа во Австрија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Селими Јонуз Мемет од с. Доброште, а сега со непозната адреса во Австрија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник.

Во колку во определениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1372/82.

Пред овој суд е заведена граѓанска постапка за владение по тужбата на тужителот Хајрулаи Ајета Емет од село Каменјане, против тужениот Реџепа Ајета Шукри од с. Каменјане, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужениот Реџепа Ајета Шукри е со непозната адреса во Германија, се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави во судот или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува по предметот. Доколку во определениот рок не се јави ниту пак одреди свој полномошник ќе му се одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 70/83.

КОНКУРСИ

Собирот на работните луѓе на Градската библиотека „Григор Прличев“ — Охрид

распишува К О Н К У Р С

за избор (реизбор) на директор

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да се од редот на научните, културно-просветните и другите општествени работници;
— да имаат висока стручна подготовка со најмалку 5 години работно искуство.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови и член 25 од Законот за Јавното правобранителство, Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

ОБЈАВУВА

дека ќе се врши избор на:

1. еден судија во Општинскиот суд во Гостивар;
2. еден заменик јавен правобранител на општината Гостивар.

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови предвидени во Законот за здружениот труд, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, дипломирани правници со положен правосуден испит и да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на оваа функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Ресен

ОБЈАВУВА

дека ќе се врши избор на претседател на Општинскиот суд во Ресен.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Ресен — Комисија за избори и именувања, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

СОДРЖИНА

	Страна
66. Одлука за ослободување од плаќање данок од доход на организациите на здружениот труд во 1983 година — — —	89
67. Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СРМ — — — — —	89
68. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1983 година — — —	90
69. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 71/82 од 23 декември 1982 година —	92
70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/82 од 23 декември 1982 година —	92
71. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 136/82 од 29 декември 1982 година —	93
72. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 217/82 од 26 јануари 1983 година —	94
Исправка на Одлуката за премија на печницата на родот во 1982 година — — —	94

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

85. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и судска практика и со објасни
(со најновите измени на Законот)

Во ново издание на збирката ќе содржи: закон за работните односи со најновите измени на Законот, објаснувања кон членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба (правилник) за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Кон ова издание се дадени нови и дополнителни објаснувања и упатства и примена на Законот за работните односи. Проширени се објаснувањата кон одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата и упатствата за примена на Законот и новите измени.

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на договорот за извршување на повремен или привремен работи (договор за дело) и образец на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат непосредно врска со остварувањето на Законот за работните односи.

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација, а рецензија и предговор д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје. Цена 300,00 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заеднички основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/71 година) и барањето на Заедничката комисија за општествено договарање, Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува следниот податок:

Просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката за 1982 година изнесува 10.292.- динари.

Бр 02-840/1

15 февруари 1983 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје и во Републичката заедница на културата за 1983 година

ТРИЛЕП

86. Одлука за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — — — — — 94

БИТОЛА

87. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола — — — — — 96

88. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од подрачјето на општината Битола за 1983 година — — — — — 96

89. Одлука за утврдување на придонесот за вработување — — — — — 96

90. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1983 година — — — — — 97

91. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на културата и информирањето и за здружување на средства во Републичката СИЗ на културата во 1983 година — — — — — 97

92. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола — — — — — 98

93. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола за 1983 година — — — — — 98

КАВАДАРЦИ

94. Одлука за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1983 год. — — — — — 99

95. Одлука за стапката на придонес за здравство и здравствено осигурување на работниците за 1983 година — — — — — 99

КРАТОВО

96. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово — — — — — 100

ТИТОВ ВЕЛЕС

97. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Титов Велес и за здружување на средствата во РСИЗ на физичката култура во 1983 година — — — — — 100

98. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Титов Велес и за здружување на средствата во Републичката заедница на културата во 1983 година — — — — — 101

ШТИП

99. Одлука за утврдување стапките на придонесите за остварување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата — Штип и на Републичката заедница на културата за 1983 година — — — — — 101

Исправка на Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — — 102